

Државната комисија за жалби по јавни набавки врз основа на член 130 од Законот за јавните набавки, одлучувајќи по жалбата на жалителот „ДАЈО ТУРС“ ДООЕЛ Неготино, изјавена против содржината на тендерската документација изготвена по Огласот за јавна набавка со отворена постапка бр.21768/2021 за набавка на услуги - Превозни услуги за ученици за 2022 година на договорниот орган СОУ Киро Спанцов-Брко Кавадарци, врз основа на член 160 став (1) точка 1 и став (2), (3), (4) и (5) од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/2019 и „Службен весник на Република С. Македонија бр.87/2021), на 57-та Седница одржана на ден 29.12.2021 година го донесе следниот:

## **ЗАКЛУЧОК**

**1. СЕ ЗАПИРА** постапката по жалбата на жалителот „ДАЈО ТУРС“ ДООЕЛ Неготино, изјавена против содржината на тендерската документација изготвена по Огласот за јавна набавка со отворена постапка бр.21768/2021 за набавка на услуги - Превозни услуги за ученици за 2022 година на договорниот орган СОУ Киро Спанцов-Брко Кавадарци.

**2. Се задолжува договорниот орган** на жалителот да му ги надомести трошоците на жалбената постапка во висина од 250,00 денари на име административна такса и надомест за водење на постапка во висина од 12.323,00 денари **во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.**

**3. Заклучокот** на Државната комисија за жалби по јавни набавки **е конечен по извршената достава.**

## ***Образложение***

Договорниот орган спровел постапка за јавна набавка со Оглас за јавна набавка со отворена постапка бр.21768/2021 за набавка на услуги - Превозни услуги за ученици за 2022 година, за што претходно донел Одлука за јавна набавка од 16.12.2021 година. Постапката била објавена на ЕСЈН на Бирото за јавни набавки, како делива на 51 (педесет и еден) дел, а договорниот орган во тендерската документација и огласот предвидел дека како критериум за доделување на договор за јавна набавка ќе го користи критериумот економски

најповолна понуда врз основа на цената, со спроведување на е-аукција. Од понудувачите било побарано да достават Изјава за сериозност на понудата.

Незадоволен од содржината на тендерската документација, жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки поднесе економскиот оператор „ДАЈО ТУРС“ ДООЕЛ Неготино.

Договорниот орган во одговорот на жалбата наведува дека по приемот на жалбата констатирал дека истата е основана и направил измена на тендерската документација.

Оттука, Државната комисија разгледувајќи ги доказите кои се дел од досието на постапката на ЕСЈН, постапи согласно член 160 став (1) точка 1 од Законот за јавните набавки во кој е наведено: „(1) Државната комисија во жалбената постапка може да: 1. ја запре жалбената постапка“.

Согласно член 166 став (7) од Законот за јавни набавки: „(7) Во случај на целосно усвојување на жалбата, договорниот орган е должен на подносителот на жалбата да му ги надомести оправданите трошоци за постапката.“.

**Упатство за правно средство:** Согласно член 170 од Законот за јавните набавки и член 26 од Законот за управните спорови, против овој заклучок незадоволната странка може да поднесе тужба до Управниот суд во рок од 30 дена од денот на приемот на заклучокот.

Бр.09-1234/4  
29.12.2021 год.  
С к о п ј е

**ПРЕТСЕДАТЕЛ,  
Кирил Каранфилов**

Доставено до:  
- Архива,  
- „ДАЈО ТУРС“ ДООЕЛ Неготино  
- СОУ Киро Спанцов-Брко Кавадарци